

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT  
AGJENCIA PER CILESINE ARSIMIN E LARTE

| Pranuar<br>№.org.<br>Org.Един.<br>Org.unit | Numer<br>Број<br>No. | Shtojce<br>Прилог<br>Attachment | Vlera<br>Вредност<br>Value |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 03   | 3112/1               | 0                               |                            |

Кеј Димитар Влахов 4, II спрат  
Центар, Скопје  
Тел. 02/3220509

Dimitar Vlahov 4, kati II  
Qendër, Shkup  
Tel. 02/3220509

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT  
АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
AGJENCIA PER CILESINE ARSIMIN E LARTE

Бр.-Nr. 03-214/1

10.03. 2021 год.-viti

Врз основа на член 145 став (6) и член 227 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.154/19), директорот на Агенцијата за квалитет во високото образование, донесе

Mbi bazë të nenit 145 paragrafi (6) dhe neni 227 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr.82/18 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.154/19), drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, sjell

### РЕШЕНИЕ

за почеток со работа студиската програма од прв и втор циклус интегрирани академски студии (300 ЕКТС) по „Архитектура и дизајн“ на Факултет за современи науки и технологии при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово

### AKTVENDIM

për fillimin me punë të programit studimor të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve të integruara akademike (300 SETK) nga "Arkitekturë dhe dizajn" në Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë

1. Со ова решение се утврдува дека се исполнети условите за почеток со работа на студиската програма од прв и втор циклус интегрирани академски студии (300 ЕКТС) по „Архитектура и дизајн“ на Факултет за современи науки и технологии при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово.

1. Me këtë Aktvendim përcaktohet se janë plotësuar kushtet për fillim me punë të programit studimor të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve të integruara akademike (300 SETK) nga "Arkitekturë dhe dizajn" në Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

2. Ky Aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit të tij.

### Образложение

По добивање на Решение за акредитација бр.1409-47/4 од 30.10.2020 година од страна на Одборот за акредитација на високото образование, Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово се обрати со барање бр.03-950/5 од 06.11.2020 година, до Агенцијата за квалитет во високото образование, под наш бр. 08-214/1 од 11.11.2020 година, за утврдување на условите за почеток со работа на студиската програма од прв и втор циклус интегрирани академски студии (300 ЕКТС) по „Архитектура и дизајн“ на Факултет за современи науки и технологии при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово.

### Arsyetim

Pas marrjes së Aktvendimit për akreditim nr.1409-47/4 të datës 30.10.2020 nga ana e Bordit për Akreditim të Arsimit të Lartë, Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë i drejtohet, me kërkesë nr. 03-950/5 të datës 06.11.2020, Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë, me numrin tonë 08-214/1 të datës 11.11.2020, për përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të programit studimor të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve të integruara akademike (300 SETK) nga "Arkitekturë dhe dizajn" në Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë.

Drejtori i Agjencisë për Cilësi në Arsimin





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Кеј Димитар Влахов 4, II спрат  
Центар, Скопје  
Тел. 02/3220509

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT  
AGJENCIA PËR CILËSI NË ARSIMIN E LARTË

Dimitar Vlahov 4, kati II  
Qendër, Shkup  
Tel. 02/3220509

Директорот на Агенцијата за квалитет во високото образование, со Решение бр.08-214/2 од 22.02.2021 година, формира Комисија за утврдување на исполнетоста на условите за почеток со работа на студиската програма наведена во точка 1 на ова решение.

Комисијата, на ден 01.03.2021 година, изврши увид и изготви Извештај бр. 08-214/3 од 05.03.2021 година, каде е наведено дека за студиската програма од прв и втор циклус интегрирани академски студии (300 ЕКТС) по „Архитектура и дизајн“ на Факултет за современи науки и технологии при Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово, се исполнети условите согласно одредбите утврдени со Законот за високото образование и Уредбата за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/10, 168/10 и 10/11).

Имајќи го во предвид изнесеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение, може да се заведе управен спор, со поднесување на тужба до Управниот суд на Република Северна Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова решение.

Доставено до:

- Високообразовната установа
- Архива

изработил: Милена Ефремова

*Ефрм*

е Лартë, me Aktvendim nr.08-214/2 të datës 22.02.2021, formoi Komision për përcaktimin e kushteve për fillimin me punë të programit studimor të shënuar në pikën 1 të këtij Aktvendimi.

Komisioni, më 01.03.2021, kreu inspekimin dhe përgatiti Raportin me nr. 08-214/3 të datës 05.03.2021, ku është shënuar se, për programin studimor të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve të integruara akademike (300 SETK) nga "Arkitekturë dhe dizajn" në Fakultetin e Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore pranë Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë, janë përmbushur kushtet, në përputhje me dispozitat e përcaktuara me Ligjin për arsim të lartë dhe Rregulloren për normativin dhe standardet për themelimin e institucioneve të arsimit të lartë si dhe për realizimin e veprimtarisë së arsimit të lartë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 103/10, 168/10 dhe 10/11).

Duke marrë parasysh atë që u theksua, u vendos si në dispozitivin e këtij Aktvendimi.

**KËSHILLË JURIDIKE:** Kundër këtij Aktvendimi, mund të inicohet kontest administrativ, me parashtrimin e ankesës deri te Gjykata Administrative e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të këtij Aktvendimi.

Dorëzuar deri te:

- Institucioni i arsimit të lartë
- Arhiva



**ДИРЕКТОР/ DREJTOR**  
**Dr. Agim Rushiti**

*Agim Rushiti*